



1. Наслов на обуката:

Анализата на финансиски извештаи со користење на MS Excel

2. Краток опис на обуката:

Обуката за користење на Excel при техниките на анализа на финансиски извештаи ќе ги оспособи кандидатите како да ги читаат, анализираат и интерпретираат податоците кои ги содржат извештаите. За таа цел ќе се користат со различни алатки како анализа на временски серии, тренд анализа, хоризонтална и вертикална анализа и анализа на финансиски индикатори. Анализата на финансиски извештаи има за цел да ја процени финансиската состојба и перформансите на претпријатието, да ги потенцира слабостите и силните страни на работењето, и да направи прогноза за идните перспективи на работењето на анализираното претпријатие. На тој начин, ќе можат да се донесат соодветни одлуки во врска со работењето и понатамошното инвестирање во претпријатието. Всушност, анализата на финансиски извештаи е од суштинско значење за мерење на ефикасноста, профитабилноста, финансиската сигурност и иднината на деловните ентитети.

3. Програма на обуката

- Анализа на содржината и структурата на финансиските извештаи
- Работа со техниките на хоризонтална, вертикална, тренд анализа и рачно анализа на финансиските извештаи
- Пресметка на финансиските индикатори на работењето и толкување на нивните вредности
- Оценка на ликвидноста, пазарната позиција, финансиската структура, профитабилноста, ефикасноста и пазарна вредност на претпријатијата
- Анализа на паричните текови т.н. PL извештај

4. Времетраење на обуката: 16 часа

5. Максимален борј на слушатели: 50

6. Предавач: Проф. д-р Зоран Миновски

7. Локација: онлајн обука

8. Методологија на едукација: Предавања со помош на презентации, дискусии во група, вежби на конкретни практични примери тест.

9. Сертификација: Економски факултет-Скопје преку акредитацијата за изведување на настава на прв, втор и трет циклус на студии добиена од Министерството за образование и наука на РСМ, повеќе од половина век дава диплома за завршени студии на повеќе департмани. Во таа насока по успешно завршувањето на обуката ќе издаде сертификат-потврда за посета на обуката и стекнати дигитални вештини според Европската Рамка за дигитални компетенции 2.0.



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Економски факултет - Скопје



10. Цена: 18.000,00 денари

